

Примено:	07. 04. 2023		
Ож. Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
0504	-1651	1/1	

# Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД Скопје и подружници

31 декември 2022 година



# Содржина

## Страна

Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

## Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на  
Матичното Друштво - Макпетрол АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
Т +389 (0)2 3214 700  
Ф +389 (0)2 3214 710  
Е Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол АД, Скопје – Матичното Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2022 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 36.

### Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол АД, Скопје на ден 31 декември 2022 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол АД, Скопје за 2022 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на Групата за 2022 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол АД, Скопје за 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022.



Марјан Андонов  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Маја Атанасовска  
Овластен ревизор

Скопје, 31 март 2023 година

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

# Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2022 000 мкд	31 декември 2021 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности. постројки и опрема	6	4.272.128	4.133.165
Нематеријални средства	7	7.291	8.139
Вложувања во недвижности	8	26.310	27.041
Вложувања во придружени друштва	10	670.471	641.965
Финансиски средства распол.за продажба	12	772.244	765.644
Финансиски побарувања	13	524	1.238
		<b>5.748.968</b>	<b>5.577.192</b>
<b>Тековни средства</b>			
Финансиски побарувања	13	898	1.001
Залихи	14	1.181.518	1.045.401
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	1.886.114	1.192.884
Побарувања за данок на добивка		37.154	-
Парични средства и еквиваленти	16	409.648	314.768
		<b>3.515.332</b>	<b>2.554.054</b>
Средства наменети за продажба		-	3.722
<b>Вкупно средства</b>		<b>9.264.300</b>	<b>8.134.968</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	17	3.135.464	3.135.464
Резерви		1.662.132	987.075
Акумулирани добивки		2.572.111	2.316.423
		<b>7.369.707</b>	<b>6.438.962</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици со камата	18	305.086	95.914
Обврски за данок на добивка		17.986	86.236
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19	1.571.521	1.513.856
		<b>1.894.593</b>	<b>1.696.006</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.894.593</b>	<b>1.696.006</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>9.264.300</b>	<b>8.134.968</b>

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 30 март 2023 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски,  
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ  
Директор на Дирекција за финансии

# Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2022 000 мкд	31 декември 2021 000 мкд
Приходи од продажба	5	37.363.128	21.496.720
Приходи од реализирани државни поддршки	20	4.746	12.349
Останати деловни приходи	21	377.335	1.135.062
Потрошени материјали	22	(327.956)	(164.613)
Набавна вредност на продадени стоки		(33.171.272)	(18.517.770)
Трошоци за вработени	23	(1.534.960)	(1.333.903)
Депрецијација и амортизација	6,7,8	(261.309)	(260.402)
Останати деловни трошоци	24	(1.042.827)	(788.785)
Промени во залихи		(18.991)	(4.597)
<b>Добивка од работењето</b>		<b>1.387.894</b>	<b>1.574.061</b>
Финансиски приходи	25	63.250	6.564
Финансиски (расходи)	25	(21.719)	(33.774)
Нето финансиски приходи / (расходи)		<b>41.531</b>	<b>(27.210)</b>
Удел во добивките на придружени друштва	11	28.506	18.836
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>1.457.931</b>	<b>1.565.687</b>
Данок на добивка	26	(124.716)	(155.844)
<b>Добивка за годината по оданочување</b>		<b>1.333.215</b>	<b>1.409.843</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината</b>			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12,17	6.600	283.866
Преведување на странски валути	17	(243)	(985)
		<b>6.357</b>	<b>282.881</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>1.339.572</b>	<b>1.692.724</b>
Добивка за сопствениците		1.333.215	1.409.843
<b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b>		<b>1.339.572</b>	<b>1.692.724</b>
<b>Заработувачка по акција</b>	27		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		13.181	13.939

# Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
<b>На 01 јануари 2022 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>987.075</b>	<b>2.316.423</b>	<b>6.438.962</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Распоред во резерви (Б.17)	-	668.700	(668.700)	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	(408.827)	(408.827)
	-	<b>668.700</b>	<b>(1.077.527)</b>	<b>(408.827)</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка за годината	-	-	1.333.215	1.333.215
Останата сеопфатна добивка	-	6.357	-	6.357
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	<b>6.357</b>	<b>1.333.215</b>	<b>1.339.572</b>
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>1.662.132</b>	<b>2.572.111</b>	<b>7.369.707</b>
<b>На 01 јануари 2021 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>702.933</b>	<b>1.195.378</b>	<b>5.033.775</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Распоред во резерви (Б.17)	-	17.476	(17.476)	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	(287.537)	(287.537)
Пренос во акумулирани добивки (Б.17)	-	(16.215)	16.215	-
	-	<b>1.261</b>	<b>(288.798)</b>	<b>(287.537)</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка за годината	-	-	1.409.843	1.409.843
Останата сеопфатна добивка	-	282.881	-	282.881
<b>Вкупна сеопфатна добивка</b>	-	<b>282.881</b>	<b>1.409.843</b>	<b>1.692.724</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>987.075</b>	<b>2.316.423</b>	<b>6.438.962</b>

# Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2022 000 мкд	31 декември 2021 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Приливи од купувачи		36.909.217	21.093.617
Примени државни поддршки		-	3.688
Исплати на добавувачи и вработени		(36.083.813)	(20.543.761)
		825.404	553.544
(Платена) камата	25	(5.374)	(30.474)
(Платен) данок од добивка		(230.120)	(19.266)
		<b>589.910</b>	<b>503.804</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Прилив од продадени недвиж. постројки и опрема	6,21	74.895	1.551
(Плаќања) за набавка на недвиж. постројки и опрема	6	(450.009)	(309.993)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(848)	(5.382)
Прилив од продажба на нетековни средства чувани за продажба		1.845	-
Вложувања во хартии од вредност	12	-	2.015.382
Прилив од наплата на фин. побарувања	13	816	(612)
Наплатени камати	25	6.311	3.513
Приливи од дивиденди	21	70.406	120.332
		<b>(296.584)</b>	<b>1.824.791</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Платени дивиденди	17	(407.375)	(286.260)
(Отплата) на кредити	18	(10.561.383)	(8.504.786)
Приливи од кредити	18	10.770.555	6.497.822
		<b>(198.203)</b>	<b>(2.293.224)</b>
<b>Нето промена на парич.средства и еквиваленти</b>		<b>95.123</b>	<b>35.371</b>
Парични средства и еквиваленти на почетокот		314.768	280.382
Преведување на странски валути		(243)	(985)
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>		<b>409.648</b>	<b>314.768</b>



# Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

## 1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2022 година Групата вработува 2.062 лица (2021: 1.990 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс. Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2022		31 декември 2021	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
ТРД Телевизија Макпетрол Телма дооел Скопје	100,00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	200.310	-	200.310
Пром-гас дооел Скопје	100,00	Македонија	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Макпетрол доо Белград	100,00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
Петролмак Солун	100,00	Грција	Трговија	ЕУР	810.005	49.856	810.005	49.856
						<b>285.241</b>		<b>285.241</b>

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 99/2022) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.2 Консолидација

#### Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

#### Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

### 2.3 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

## 2.4 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2022	31 декември 2021
1 УСД	57,6535 денари	54,3736 денари
1 ЕУР	61,4932 денари	61,6270 денари
1 ЦХФ	62,4487 денари	59,4683 денари
1 GBP	69,3350 денари	73,4267 денари
1 ЦАД	42,5853 денари	42,5571 денари
1 АУД	39,1851 денари	39,5197 денари
1 JPY	0,43720 денари	0,47250 денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

## 2.5 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

#### Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираниот износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

#### 2.6 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период до пет години.

#### 2.7 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираниот износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

#### 2.8 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.5.

#### 2.9 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

#### 2.10 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

##### Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

##### Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

## Финансиски средства (продолжува)

### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

### Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

### Оштетување на финансиски средства

#### *а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

#### Финансиски средства (продолжува)

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

#### б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

### 2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

### 2.12 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

### 2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспелни побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.



#### Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

#### 2.14 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања со оригинален рок на доспевање до три месеци.

#### 2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

##### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### (б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

##### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

##### (г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

#### 2.16 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

##### Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

##### Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

## 2.17 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

## 2.18 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

### Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

### Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемници. Непредвидените наемници се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Односпред платените наемници се признаваат како одложен приход.

## 2.19 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

### Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

### Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.



#### Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2022 и 2021, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## 2.20 Надомести за вработените

### Придонеси за пензиско осигурување

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

### Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

### Обврски при пензионирање на вработените

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

## 2.21 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

## 2.22 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

## 2.23 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

### Приходи од продажба

#### *Продажба на големо*

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### *Продажба на мало*

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

### Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

### Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

### Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

### Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

## 2.24 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се наметети примените поддршки.

#### **2.25 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

#### **2.26 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

#### **2.27 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.28 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2022 (000 мкд)	2021 (000 мкд)
<b>Класи на фин. средства - евидентирана вредност</b>		
<b>Фин. средства расположливи за продажба</b>		
Вложув. во удели и хартии од вредност	772.244	765.644
	<b>772.244</b>	<b>765.644</b>
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	1.422	2.239
Побарувања од купувачи, нето	371.336	234.712
Побарув. од пресм. камати на купувачи, нето	2.254	2.360
Побарувања од продажба на платежни картички	207.113	180.465
Побарувања од вработени	9.005	7.962
Останати побарувања	593	1.318
Парични средства и еквиваленти	409.648	314.768
	<b>1.001.371</b>	<b>743.824</b>
	<b>1.773.615</b>	<b>1.509.468</b>

#### 3.3 Ликвидносен ризик

Претпазливо управување со ликвидносен ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2022		2021	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетекковни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетекковни (000 мкд)
Позајмици	305.086	-	95.914	-
Обврски спрема добавувачи	544.424	-	500.504	-
Обврски по дивиденди	5.746	-	4.295	-
Обврски спрема вработени	76.598	-	65.468	-
	<b>931.854</b>	<b>-</b>	<b>666.181</b>	<b>-</b>

### 3.4 Пазарни ризици

#### Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2022	2021	2022	2021
	средства (000 МКД)	(000 МКД)	обврски (000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	42.480	41.226	61.348	74.760
РСД	5.371	3.110	617	81
УСД	85.789	41.101	25.232	64.067
	<b>133.640</b>	<b>85.437</b>	<b>87.197</b>	<b>138.908</b>

#### Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во 2022		Промени во 2021	
	1%	5%	1%	5%
ЕУР	(189)	(335)	(189)	(335)
РСД	238	151	238	151
УСД	3,028	(1.148)	3,028	(1.148)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

#### Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	31 декември 2022			31 декември 2021		
	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.
<b>Средства</b>						
Вложув.во удели и ХВ	772.244	-	-	765.644	-	-
Финан. Побарувања	1.422	-	-	2.239	-	-
Побарув.од купувачи	-	371.336	-	-	234.712	-
Поб.по кам.на куп., нето	2.254	-	-	2.360	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	207.113	-	-	180.465	-	-
Побарувања од вработени	9.005	-	-	7.962	-	-
Останати побарувања	593	-	-	1.318	-	-
Парич.с-ва и еквиваленти	409.648	-	-	314.768	-	-
	<b>1.402.279</b>	<b>371.336</b>	-	<b>1.274.756</b>	<b>234.712</b>	-
<b>Обврски</b>						
Обврски спрема добавувачи	544.424	-	-	500.504	-	-
Обврски по дивиденди	5.746	-	-	4.295	-	-
Позајмици	-	305.086	-	-	95.914	-
Обврски спрема вработени	76.598	-	-	65.468	-	-
	<b>626.768</b>	<b>305.086</b>	-	<b>570.267</b>	<b>95.914</b>	-
<b>Нето изложеност</b>	-	-	-	-	-	-

### 3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица. како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите. да врати капитал на акционерите. да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

#### Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски. кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 18, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви. останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2022	2021
Позајмици	305.086	95.914
Парични средства и еквиваленти	(409.648)	(314.768)
Нето обврски	(104.562)	(218.854)
Капитал	7.369.707	6.438.962
	<b>н/п</b>	<b>н/п</b>

### 3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци. покрај котираните цени. вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската. или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2022	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	772.244	-	-	772.244
<b>31 декември 2021</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	765.644	-	-	765.644

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 12.

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2022	2021	2022	2021
<b>Средства</b>				
Финансиски побарувања	1.422	2.239	1.422	2.239
Побарувања од купувачи. нето	371.336	234.712	371.336	234.712
Побарувања од пресм.камати на купувачи, нето	2.254	2.360	2.254	2.360
Побарувања од продажба на платежни картички	207.113	180.465	207.113	180.465
Побарувања од вработени	9.005	7.962	9.005	7.962
Останати побарувања	593	1.318	593	1.318
Парични средства и еквиваленти	409.648	314.768	409.648	314.768
<b>Вкупни средства</b>	<b>1.001.371</b>	<b>743.824</b>	<b>1.001.371</b>	<b>743.824</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици	305.086	95.914	305.086	95.914
Обврски спрема добавувачи	544.424	500.504	544.424	500.504
Обврски по дивиденди	5.746	4.295	5.746	4.295
Обврски спрема вработените	76.598	65.468	76.598	65.468
<b>Вкупни обврски</b>	<b>931.854</b>	<b>666.181</b>	<b>931.854</b>	<b>666.181</b>

#### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

#### *Останати финансиски средства*

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### *Обврски спрема доверителите и обврски по кредити*

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

#### **4       Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

###### *Обезвреднување кај финансиски средства*

###### *Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2022 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6, 7 и 8. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

###### *Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен. Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи. Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

##### *Резервирања*

Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2022 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.



*Влијанието на COVID-19 пандемијата и глобалната политичка и економска криза*

Во текот на 2022 година, Групата сè уште е соочена со епидемијата на Ковид-19. Економскиот раст беше стабилен, и покрај тоа што беше проследен со високи цени на енергетските стоки кои дополнително се зголемија со руската инвазија над Украина. Високите цени на енергијата и зголемената инфлација како и одредени трговски санкции усвоени од Советот за безбедност на Обединетите нации (ОН) и/или различни влади, допринесоа за зголемените цени на природниот гас и горивото на пазарот каде што Групата ги извршува оперативни активности, а со тоа и зголемени цени на транспортните услуги.

Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие консолидирани финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Раководството на Групата изврши дополнителна проценка на соодветноста на сметководствените политики, процените и претпоставките кои беа користени во текот на 2022 година и нивното влијание врз можното обезвреднување на средствата и финансиската позиција, понатаму паричните текови и резултатот од работењето на Групата. Извршените проценки не укажуваат на постоење материјално значајна несигурност во способноста на Групата да продолжи со своите деловни активности во иднина.

## 5 Известување по сегменти

На 31 декември 2022 и 2021 година. Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 се како што следат:

	Трговија	Радиодифузија	Вкупно
<b>Година што завршува на 31 декември 2022</b>			
Продажба	40.268.990	110.148	40.379.138
Интер-сегментна продажба	(2.944.940)	(71.070)	(3.016.010)
<b>Нето продажба</b>	<b>37.324.050</b>	<b>39.078</b>	<b>37.363.128</b>
Добивка од делов. активности			1.387.894
Финансиски резултат, нето			41.531
Удел во добивката на придруж. друштва			28.506
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>1.457.931</b>
Данок на добивка			(124.716)
<b>Добивка за годината</b>			<b>1.333.215</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2021</b>			
Продажба	21.959.535	112.349	22.071.884
Интер-сегментна продажба	(504.703)	(70.461)	(575.164)
<b>Нето продажба</b>	<b>21.454.832</b>	<b>41.888</b>	<b>21.496.720</b>
Добивка од делов. Активности			1.574.061
Финансиски резултат, нето			(27.210)
Удел во добивката на придруж. друштва			18.836
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>1.565.687</b>
Данок на добивка			(155.844)
<b>Добивка за годината</b>			<b>1.409.843</b>

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи:

### 2022 година

Средства	9.191.227	73.073	9.264.300
Обврски	1.879.562	15.031	1.894.593
Капитални трошоци	447.709	3.148	450.857

### 2021 година

Средства	8.044.870	90.098	8.134.968
Обврски	1.687.343	8.663	1.696.006
Капитални трошоци	305.466	9.909	315.375

Продажбата по категории е како што следи:

	2022	2021
Трговски стоки	37.173.265	21.318.775
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.647	57.875
Наем	51.279	47.436
Радиодифузија	39.078	41.888
Услуги	24.338	16.054
Угостителство	15.806	13.777
Готови производи	1.715	915
	<b>37.363.128</b>	<b>21.496.720</b>
Од кои:		
- На домашен пазар	35.282.412	20.770.008
- На странски пазари	2.080.716	726.712
	<b>37.363.128</b>	<b>21.496.720</b>

## 6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвестиции во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2021 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	921.279	4.618.770	2.969.541	180.437	8.690.027
Исправка на вредноста	-	(2.382.083)	(2.222.191)	-	(4.604.274)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(1.518)	-	(3.970)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.234.235</b>	<b>745.832</b>	<b>180.437</b>	<b>4.081.783</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	<b>921.279</b>	<b>2.234.235</b>	<b>745.832</b>	<b>180.437</b>	<b>4.081.783</b>
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	1.632	159.062	100.583	48.716	309.993
Вишоци	-	-	248	-	248
Корекции	-	-	4	-	4
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(41.707)	(34.501)	-	(76.208)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	40.312	32.979	-	73.291
(Депрецијација) за годината	-	(108.435)	(148.471)	-	(256.906)
Преведување на странски валути	-	-	960	-	960
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.283.467</b>	<b>697.634</b>	<b>229.153</b>	<b>4.133.165</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	922.911	4.736.125	3.035.875	229.153	8.924.064
Исправка на вредноста	-	(2.450.206)	(2.337.683)	-	(4.787.889)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(558)	-	(3.010)
<b>Нето сегашна вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.283.467</b>	<b>697.634</b>	<b>229.153</b>	<b>4.133.165</b>
<b>Промени во текот на 2022 година</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	<b>922.911</b>	<b>2.283.467</b>	<b>697.634</b>	<b>229.153</b>	<b>4.133.165</b>
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	25.362	221.106	187.291	16.250	450.009
Трансфер во нематеријални средства	-	-	-	(2.984)	(2.984)
Трансфер во трошоци	-	-	-	(31)	(31)
Корекции	-	(17)	17	-	-
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(117.278)	(37.765)	-	(155.043)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	65.302	37.629	-	102.931
(Депрецијација) за годината	-	(109.269)	(146.599)	-	(255.868)
Преведување на странски валути	-	-	(51)	-	(51)
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>948.273</b>	<b>2.343.311</b>	<b>738.156</b>	<b>242.388</b>	<b>4.272.128</b>
<b>На 31 декември 2022 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	948.273	4.839.936	3.185.418	242.388	9.216.015
Исправка на вредноста	-	(2.494.173)	(2.446.653)	-	(4.940.826)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(609)	-	(3.061)
<b>Нето сегашна вредност</b>	<b>948.273</b>	<b>2.343.311</b>	<b>738.156</b>	<b>242.388</b>	<b>4.272.128</b>

### Продажби и расходувања

Во текот на 2022 година. Групата продаде и расходува дел од своите објекти и опрема чија нето евидентирана вредност од 52.112 илјади денари (2021: 2.917 илјади денари) (Белешка 24). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 74.895 илјади денари (2021: 1.551 илјади денари) (Белешка 21).

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2022 и 2021 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2022	2021
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	206.407	154.922
Аванси на добавувачи	17.728	33.794
Вложувања во административна зграда	15.644	7.495
Вложувања во Полнилница Миладиновци	1.992	11.615
Вложувања во хотел – Струга	103	78
Вложувања во Авио Сервис Скопје	-	13.744
Вложувања во хотел – Маврово	-	56
Останати вложувања	514	7.449
	<b>242.388</b>	<b>229.153</b>

Залог врз недвижности, постројки и опрема

На 31 декември 2022 и 2021, Групата нема залог врз своите недвижности, постројки и опрема. Средствата на Групата се користат за извршување на деловните активности опишани во Белешка 1.

**7 Нематеријални средства**

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
<b>На 01 јануари 2021 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	86.999	12.135	99.134
Исправка на вредноста	(81.827)	(12.135)	(93.962)
Преведување на странски валути	633	-	633
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.805</b>	<b>-</b>	<b>5.805</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	<b>5.805</b>	-	<b>5.805</b>
Набавки, нето од преноси	5.382	-	5.382
(Амортизација) за годината	(2.765)	-	(2.765)
Преведување на странски валути	(283)	-	(283)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>8.139</b>	<b>-</b>	<b>8.139</b>
<b>На 31 декември 2021 година / 01 Јануари 2022</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	92.381	12.135	104.516
Исправка на вредноста	(84.592)	(12.135)	(96.727)
Преведување на странски валути	350	-	350
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>8.139</b>	<b>-</b>	<b>8.139</b>
<b>Промени во текот на 2022 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	<b>8.139</b>	-	<b>8.139</b>
Набавки, нето од преноси	53	795	848
Пренос од НПО	2.984	-	2.984
(Амортизација) за годината	(4.539)	(171)	(4.710)
Преведување на странски валути	30	-	30
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>6.667</b>	<b>624</b>	<b>7.291</b>
<b>На 31 декември 2022 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	95.418	12.930	108.348
Исправка на вредноста	(89.131)	(12.306)	(101.437)
Преведување на странски валути	380	-	380
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>6.667</b>	<b>624</b>	<b>7.291</b>

## 8 Вложувања во недвижности

	2022	2021
Производна хала	24.024	24.690
Административни згради	2.286	2.351
	<b>26.310</b>	<b>27.041</b>

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
<b>На 01 јануари 2021 година</b>	<b>27.772</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2021 / 01 јануари 2022 година</b>	<b>27.041</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2022 година</b>	<b>26.310</b>

## 9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Бел.	2022	2021
<b>Средства</b>			
<b>Финансиски средства распол.за прод.</b>			
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр.		772.244	765.644
		<b>772.244</b>	<b>765.644</b>
<b>Кредити и побарувања</b>			
Финансиски побарувања	13	1.422	2.239
Побарувања од купувачи, нето	15	371.336	234.712
Побарув.од пресм. камати на купувачи, нето	15	2.254	2.360
Побарув.од продажба на платежни картички	15	207.113	180.465
Побарувања од вработени	15	9.005	7.962
Останати побарувања	15	593	1.318
Парични средства и еквиваленти	16	409.648	314.768
		<b>1.001.371</b>	<b>743.824</b>
		<b>1.773.615</b>	<b>1.509.468</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.</b>			
Позајмици	18	305.086	95.914
Обврски спрема добавувачи	19	544.424	500.504
Обврски по дивиденди	19	5.746	4.295
Обврски спрема вработените	19	76.598	65.468
		<b>931.854</b>	<b>666.181</b>

## 10 Вложувања во придружени друштва

	2022	2021
<b>Оилко КДА, Скопје, РСМ (35,61% удел)</b>		
На 1 јануари	641.965	623.129
Удел во тековните добивки	28.506	18.836
<b>На 31 декември</b>	<b>670.471</b>	<b>641.965</b>

Во текот на 2022 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 29.486 илјади денари (2021: 23.232 илјади денари).

## 11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2022	2021
Вкупни средства	1.927.860	1.842.054
Вкупни обврски	(45.029)	(39.273)
<b>Нето средства</b>	<b>1.882.831</b>	<b>1.802.781</b>
Вкупни приходи	657.792	519.312
Вкупни расходи	(474.573)	(391.579)
Добивка пред одданочување	<b>183.219</b>	<b>127.733</b>
Данок од добивката	(11.479)	(8.462)
<b>Добивка за годината</b>	<b>171.740</b>	<b>119.271</b>

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи:

	2022	2021
Вкупни нето средства	1.882.831	1.802.781
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35,61%	35,61%
<b>Евидентирана вредност (Бел.10)</b>	<b>670.471</b>	<b>641.965</b>

## 12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2022	2021
<b>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</b>		
Комерцијална Банка АД Скопје	772.200	765.600
<b>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</b>		
Останати вложувања	44	44
	<b>772.244</b>	<b>765.644</b>

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2022	2021
На 01 јануари	765.644	1.632.234
Продажби во периодот	-	(1.150.456)
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.17)	6.600	283.866
<b>На 31 декември</b>	<b>772.244</b>	<b>765.644</b>

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

*Продажба на вложувања во АД ГА-МА*

Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2021 година изнесува 1.150.456 илјади денари во целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2021 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни склучија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Откако обезбедија Решенија, Макпетрол АД ја понуди на продажба својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.

Во текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2022 година, по налог на Владата. Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи акцијата на Макпетрол АД. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2.015.382 илјади денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи (Белешка 21).

### 13 Финансиски побарувања

	2022	2021
Финансиски позајмици на правни субјекти	35.564	35.345
Финансиски позајмици на вработени	583	1.619
	<b>36.147</b>	<b>36.964</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување	(34.725)	(34.725)
	<b>1.422</b>	<b>2.239</b>
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	898	1.001
Долгорочни финансиски побарувања	524	1.238
	<b>1.422</b>	<b>2.239</b>

Во текот на 2022 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 507 илјади денари (2021:1.656 илјади денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 1.323 илјади денари (2021: 1.044 илјади денари).

*Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио*

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
<b>31 декември 2022</b>				
Набавна вредност	1.422	-	34.725	36.147
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.422</b>
<b>31 декември 2021</b>				
Набавна вредност	2.239	-	34.725	36.964
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>2.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.239</b>

**Финансиски побарувања (продолжува)**

*Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост*

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

	2022	2021
На 01 јануари	34.725	34.725
<b>На 31 декември</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>

**14 Залихи**

	2022	2021
Трговски стоки	911.155	767.722
Ситен инвентар и резервни делови	168.026	159.885
Недовршено производство и готови производи	98.802	117.794
Стоки на пат	3.535	-
	<b>1.181.518</b>	<b>1.045.401</b>

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2022 и 2021 година е како што следи:

	2022	2021
На 01 јануари	39.495	41.648
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 24)	10	1.138
Ослободување на резервац (Бел. 21)	(1.963)	(3.291)
<b>На 31 декември</b>	<b>37.542</b>	<b>39.495</b>

**15 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

	2022	2021
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	533.294	435.978
Странски купувачи	97.653	60.612
	630.947	496.590
Намалено за: резервирања за оштетувања	(259.611)	(261.878)
	<b>371.336</b>	<b>234.712</b>
<b>Побарувања за пресметани камати</b>		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	494.572	449.112
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(492.318)	(446.752)
	<b>2.254</b>	<b>2.360</b>
<b>Останати тековни побарувања</b>		
Аванси на добавувачи	971.937	496.844
Поб. од продажба на платежни картички за полнење нафтени деривати	207.113	180.465
Однапред платени трошоци	191.856	186.343
Побарувања за припејд картички за гориво	101.288	80.159
Побарувања по основ на даноци	37.984	-
Побарувања од вработени	9.005	7.962
Побарувања по основ на акцизи	1.905	6.670
Останати побарувања	593	1.318
	<b>1.521.681</b>	<b>959.761</b>
Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања	(9.157)	(3.949)
	<b>1.512.524</b>	<b>955.812</b>
	<b>1.886.114</b>	<b>1.192.884</b>



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани камати

31 декември 2022	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	341.189	32.401	751.929	1.125.519
Исправка на вредност	-	-	(751.929)	(751.929)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>341.189</b>	<b>32.401</b>	<b>-</b>	<b>373.590</b>

31 декември 2021	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	204.774	32.298	708.630	945.702
Исправка на вредност	-	-	(708.630)	(708.630)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>204.774</b>	<b>32.298</b>	<b>-</b>	<b>237.072</b>

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е како што следи:

	2022	2021
Од 1 - 3 месеци	14.211	10.323
Од 3 - 6 месеци	5.592	7.291
Од 6 - 12 месеци	1.626	4.636
Над 1 година	10.972	10.048
	<b>32.401</b>	<b>32.298</b>

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
На 01 јануари	261.878	276.712	450.701	452.594	712.579	729.306
Тековни оштетувања (бел.24)	3.454	7.993	50.774	-	54.228	7.993
Отпис на резервации	-	(16.340)	-	-	-	(16.340)
Ослобод.на резервации (бел.19)	(5.721)	(6.487)	-	(1.893)	(5.721)	(8.380)
<b>На 31 декември</b>	<b>259.611</b>	<b>261.878</b>	<b>501.475</b>	<b>450.701</b>	<b>761.086</b>	<b>712.579</b>

Во текот на 2022 година, Групата изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 225 илјади денари (2021: 683 илјади денари) (види Белешка 24).

## 16 Парични средства и еквиваленти

	2022	2021
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	319.346	208.496
Готовина во благајна	1.169	896
Парични еквиваленти – вредносни картички	2.979	57.407
Останати парични средства	86.154	47.969
	<b>409.648</b>	<b>314.768</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 17 Капитал

### Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
01 јан.2021	112.382	(11.238)	101.144	3.483.842	(348.378)	-	3.135.464
31 дек. 2021	112.382	(11.238)	101.144	3.483.842	(348.378)	-	3.135.464
01 јан.2022	112.382	(11.238)	101.144	3.483.842	(348.378)	-	3.135.464
31 дек. 2022	112.382	(11.238)	101.144	3.483.842	(348.378)	-	3.135.464

Номинална вредност по акција – 511,29 Евра

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Домашни правни лица	40,13%	39,54%
Домашни физички лица	58,46%	59,04%
Странски правни лица	0,39%	0,40%
Странски физички лица	1,02%	1,02%
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Реинвестира на добивка	Вкупно
01 јануари 2021	233.611	117.758	364.592	(13.028)	-	702.933
Распоред на акумул.добивка	-	17.476	(16.215)	-	-	1.261
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.5)	283.866	-	-	-	-	283.866
Преведување на странски валути	-	-	-	(985)	-	(985)
31 декември 2021	517.477	135.234	348.377	(14.013)	-	987.075
01 јануари 2022	517.477	135.234	348.377	(14.013)	-	987.075
Распоред на акумул.добивка	-	68.700	300.000	-	300.000	668.700
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.5)	6.600	-	-	-	-	6.600
Преведување на странски валути	-	-	-	(243)	-	(243)
31 декември 2022	524.077	203.934	648.377	(14.256)	300.000	1.662.132

### Дивиденди

Во текот на 2022, Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 408.827 илјади денари (2021: 287.537 илјади денари).

## 18 Позајмици

	2022	2021
<b>Краткорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	305.000	95.540
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна	86	374
	<b>305.086</b>	<b>95.914</b>

#### Позајмици (продолжува)

Во текот на 2022 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 10.770.555 илјади денари (2021: 6.497.822 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 10.561.383 илјади денари (2021: 8.504.786 илјади денари). Со состојба на 31 декември 2022 година, Групата има склучено Договори за рамковни револвинг кредити со домашни банки со доспевање од 2025 до 2030 во вкупен износ од 1.534.500 илјади денари.

#### 19 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2022	2021
<b>Добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	470.242	376.093
Странски добавувачи	74.182	124.411
	<b>544.424</b>	<b>500.504</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Аванси од купувачи	469.209	434.419
Обврски од продаж. на платежни картички за полнење на нафтени деривати	134.009	167.307
Обврски по ДДВ	109.673	104.403
Обврски за издадени припејд картички за горива	80.825	63.502
Обврски кон вработени за плати	76.598	65.468
Обврски за акцизи	57.646	102.071
Обврски персонален данок и придонеси од плата	40.355	33.227
Пресметани трошоци	34.242	35.827
Обврски кон државата	14.763	207
Обврски по дивиденди	5.746	4.295
Резервирања за отпремнини	3.289	2.556
Останати обврски	742	70
	<b>1.027.097</b>	<b>1.013.352</b>
	<b>1.571.521</b>	<b>1.513.856</b>

#### 20 Одложени приходи од државни поддршки

Во текот на 2022 и 2021 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел, прими државни поддршки во вкупен износ 4.746 илјади денари (2021: 8.436 илјади денари) како што следи:

- во 2022 година, индиректна финансиска поддршка во вкупен износ од 4.746 илјади денари (2021: 4.746 илјади денари) во форма на ослободување од плаќање на надоместот за фреквенција, за ублажување на последиците од COVID-19 пандемијата,
- во 2021 година, финансиска помош во износ од 2.783 илјади денари од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – АВМУ за ублажување на последиците од COVID-19 пандемијата согласно мерките на Владата на РСМ,
- во 2021 година, финансиска поддршка во вкупен износ од 905 илјади денари од Еурофокус за реализирани медиумски проекти и емисии,
- државна поддршка примена во текот на 2020 година, во вкупен износ од 3.915 илјади денари од пакетот мерки на Владата на РСМ за покривање на загубите од деловното работење на Друштвото како последица од COVID-19 пандемијата. Овој износ е разграничен во текот на 2020 година и неговата реализација е во 2021 година, согласно условите предвидени со пакетот мерки на Владата.

Признаените приходи од реализирани државни поддршки се како што следи:

	2022	2021
Индиректна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на обврски	4.746	4.746
Државни поддршки добиени во парични средства	-	3.688
Ослободување на разграничени државни поддршки	-	3.915
	<b>4.746</b>	<b>12.349</b>

## 21 Останати деловни приходи

	2022	2021
Приход од вишоци по попис	142.249	78.207
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема (Бел. 6)	74.895	1.551
Приходи од дивиденди	70.406	120.332
Приходи од добиени рабати	51.096	26.260
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15)	5.721	8.380
Приход од отпис на обврски	2.828	-
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 14)	1.963	3.291
Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 12)	-	864.926
Останати приходи	28.177	32.115
	<b>377.335</b>	<b>1.135.062</b>

## 22 Потрошени материјали

	2022	2021
Трошоци за енергија	224.795	67.091
Трошоци за материјали	83.941	82.251
Гориво, плин и мазут	17.266	12.022
Останато	1.954	3.249
	<b>327.956</b>	<b>164.613</b>

## 23 Трошоци на вработени

	2022	2021
Бруто плати	1.360.140	1.184.796
Останати со закон утврдени надоместоци	171.530	146.551
Отпремнини за пензионирање	3.290	2.556
	<b>1.534.960</b>	<b>1.333.903</b>

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа. регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

## 24 Останати деловни трошоци

	2022	2021
Трошоци за транспорт и комуникации	342.507	278.514
Услуги од надворешни субјекти	108.447	92.055
Одржување	101.433	85.637
Банкарски трошоци	72.969	53.031
Маркетинг и промоции (вклуч.и донации)	65.347	45.456
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.)	60.466	62.204
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.15)	54.453	8.676
Нето сегашна вредност на прод. и расх. недвиж. постројки и опрема (Бел.6)	52.112	2.917
Кусоци	51.713	31.914
Трошоци за осигурување	46.198	51.780
Членарина и слични трошоци	29.101	11.802
Закупнини	28.770	29.249
Нето сегашна вредност на прод.нетековни средства	1.877	-
Вредносно усогласување на залихи (Бел.14)	10	1.138
Останато	27.424	34.412
	<b>1.042.827</b>	<b>788.785</b>

## 25 Финансиски приходи и расходи

	2022	2021
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати	52.324	3.513
Позитивни курсни разлики	10.926	3.051
	<b>63.250</b>	<b>6.564</b>
<b>Расходи</b>		
Расходи по камати	(5.374)	(30.474)
Негативни курсни разлики	(16.345)	(3.300)
	<b>(21.719)</b>	<b>(33.774)</b>
<b>Финансиски приходи / (расходи), нето</b>	<b>41.531</b>	<b>(27.210)</b>

## 26 Данок на добивка

	2022	2021
<b>Добивка пред оданочување</b>	1.457.931	1.565.687
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	170.575	145.322
Даночен кредит за наплатени побарувања	(4.048)	(7.302)
Износ на извршени вложувања од добивката	(300.000)	-
Даночен кредит за вратен дел од заем	(421)	(328)
Даночен кредит за дивиденди	(88.605)	(135.174)
<b>Основа за оданочување</b>	1.235.432	1.568.205
Даночна стапка	10%	10%
<b>Тековен даночен трошок</b>	<b>123.543</b>	<b>156.821</b>
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(650)	(808)
Ефект од консолидациски усогласувања	1.823	1.785
<b>Данок на добивка</b>	<b>124.716</b>	<b>155.844</b>
<i>Ефективна даночна стапка</i>	8,55%	9,95%

## 27 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2022	2021
Добивка за сопствениците на обични акции	1.333.215	1.409.843
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.144
<b>Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција)</b>	<b>13.181</b>	<b>13.939</b>

## 28 Неизвесни и превземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2022 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 124.010 илјади денари (2021: 55.469 илјади денари илјади денари).

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

### Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2022 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 253.588 илјади денари (2021: 223.864 илјади денари).

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

**Даночни обврски**

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во Законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019). Матичното Друштво има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2022 година најдоцна до 30 септември 2023 година. До датумот на овој извештај. Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Матичното Друштво спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Матичното Друштво оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

**Капитални обврски**

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

**29 Трансакции со поврзани субјекти**

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2022 и 2021 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>2022</b>				
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	5.633	4.137	136.188	424.253
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Побарувања	80	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	75.665
<b>2021</b>				
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	13.183	18.901	117.554	395.408
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Побарувања	338	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	57.936

**30 Настани по периодот на известување**

По 31 декември 2022 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на консолидираните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи.



© 2023 Грант Торнтон ДОО. Сите права се задржани..

'Grant Thornton' се однесува на брендот под кој фирмите членки на Grant Thornton обезбедуваат услуги на уверување, даночни и консултантски услуги на своите клиенти и/или се однесува на една или повеќе фирми членки во смисла на соодветниот контекст. Grant Thornton International Ltd (GTIL) и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за дејствијата или пропустите на други фирми членки.